



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракeписите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Четврток, 21 јануари 1954
Број 1 Година X

Претплата за 1954 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 10 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

1

На основа чл. 59 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Претседателот на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВТОРА СЕДНИЦА

Се свикува Народното собрание на Народна Република Македонија (Републичкиот собор и Соборот на производителите) на втора седница што ќе се одржи на 25 јануари 1954 година во 9 часот.

Бр. 67
18 јануари 1954 година
Скопје

Народно собрание
на Народна Република Македонија
Претседател,
Лазар Колишевски, с.р.

2

На основа член 70 од Уредбата за данок на доход („Службен весник на НРМ“ бр. 3/49), точка 1 став 2 од Одлуката за даночните стопи на данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 12/53) и член 11 од Законот за спроведување Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ЗА 1953 ГОДИНА

1. Одлуката за даночните стопи на данокот на доход од 3 април 1953 година („Службен весник на НРМ“ бр. 11/53) во се ќе се применува и при разредувањето на данокот на доход за 1953 година.

2. Според стопите од Одлуката помената во претходниот став ќе се изврши конечно

пресметување на данокот на доход за 1953 година.

Број 3
9 јануари 1954 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љ. Арсов, с. р.

3

На основа член 71 точка 4 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, Извршниот совет донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ РАБОТАТА НА ХИДРОБИОЛОШКИОТ ЗАВОД ВО ОХРИД

1. Хидробиолошкиот завод во Охрид, пренесен во надлежност на Извршниот совет со решение на Одборот за просвета на Сојузниот извршен совет бр. 15385 од 5 декември 1953 година, продолжува да работи со истите задачи, под истото име и со седиште во истото место како и досега.

2. На чело на Заводот соти директор, кој непосредно ги врши и раководи работите на Заводот.

3. Непосреден надзор над послувањето на Заводот врши Филозовскиот факултет на Универзитетот во Скопје.

Општ надзор врши Универзитетот во Скопје.

4. Заводот има своја посебна претсметка на расходи и приходи во составот на претсметката на расходите и приходите на Филозовскиот факултет на Универзитетот во Скопје.

Наредбодавец за извршување на претсметката на расходите и приходите на Заводот е директорот на Заводот.

Број 4
9. јануари 1954 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Љ. Арсов, с. р.

4

На основа точка 2 под 3 од Одлуката за привремените стопански мерки до донесувањето на општествените планови за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/53), Извршниот совет на Народното собрание на НР Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ПЛАНСКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА 1954 ГОДИНА

1. Стопата на основниот данок на доходот од самостојни занимања и имоти во 1954 година изнесува 6% од остварениот доход.

во места до	5.000 жители	— од	400 до 600 дин.
во места од 5.000 до	20.000 жители	— од	300 до 1200 дин.
во места од 20.000 до	50.000 жители	— од	1500 до 2500 дин.
во места од 50.000 до	100.000 жители	— од	2500 до 5000 дин.
во места преку	100.000 жители	— од	4000 до 8000 дин.

6. Рента плаќаат:

- а) Рудникот „Радуша“ 7,80%
- б) Рудникот „Злетово“ 25,70%

од продајната цена на производителот.

7. Народна Република Македонија учествува со следниот процент од вкупните приходи на народните одбори:

- а) НО на Гостиварска околија . . . 17%
- б) НО на Кочанска околија . . . 28%
- в) НО на Кумановска околија . . . 14%
- г) НО на Прилепска околија . . . 31%
- д) НО на Скопска околија . . . 41%
- е) НО на Струмичка околија . . . 7%
- ж) НО на град Скопје 21%

8. Градските општини со посебни права учествуваат со следниот најнизок процент во делот од добивката на околиците што ја оствариле од стопанските организации на подрачјето на градската општина:

- а) Градска општина Битола . . . 45%
- б) Градска општина Куманово . . . 10%
- в) Градска општина Штип . . . 50%
- г) Градска општина Охрид . . . 50%
- д) Градска општина Прилеп . . . 10%
- е) Градска општина Струмица . . . 20%
- ж) Градска општина Тетово . . . 30%
- з) Градска општина Титов Велес . 40%

9. На народните одбори на околиците, градовите и градските општини со посебни права им се отстапува целиот износ на приходите на данокот на промет што го плаќаат приватните занаетчи и занаетчиските задруги и приватните лица и задругите на виното, ракијата и колењето на добиток.

10. На заводите за социјално осигурување за покривање на нивните расходи од редовниот придонес за социјалното осигурување определен со сојузната Одлука за применување на планските инструменти за 1954 година им припаѓа:

2. Стопата на дополнителниот данок на доходот од самостојни занимања изнесува:

- а) минимална стопа 1—54%
- б) максимална стопа 2—64%

од остварениот доход.

3. Стопата на дополнителниот данок на доходот од имоти изнесува:

- а) минимална стопа 2—74%
- б) максимална стопа 6—84%

од остварениот доход.

4. Стопата на дополнителниот данок на доходот од селското стопанство изнесува:

- а) минимална стопа 1—48%
- б) максимална стопа 2—59%

од катастарскиот приход.

5. Лицата што се занимаваат со вршење услуги без постојано работно место плаќаат годишно:

а) На Заводот за социјално осигурување на НРМ . . . 33%

б) на заводите за социјално осигурување на околиците и град Скопје . . . 12%

11. Државните земјоделски стопанства ќе уплатуваат амортизација на основните средства 40% од износот определен со Привремената одлука за стопите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации.

12. Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Број 193

31-ХП-1953 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Ф. Брајковски, с. р. К. Црвенковски, с. р.

5

На основа член 10 став 1 од Законот за рибарството, член 2 дел II од Законот за усогласување прописите за прекршоци од законите на Народна Република Македонија, со Основниот закон за прекршоци и член 1 од Уредбата за оснивање самостојни републички органи на државната управа во областа на стопанството („Службен весник на НРМ“ бр. 7/53), ја донесувам следната

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА ЛОВОТ НА БЕЛВИЦА ВО ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО

1. Се забранува ловот на Белвица во Охридското Езеро во времето од 1.I.1954 до 1.IV.1954 година.

2. Оваа наредба стапува на снага веднаш.
Број 1249
31 декември 1953 година
Скопје

Директор
на Управата за земјоделство,
Инж. К. Томевски, с.р.

6

На основа член 10 став 1 од Законот за рибарството, член 2 дел II од Законот за усогласување прописите за прекршоци од законите на Народна Република Македонија со Основниот закон за прекршоци и член 1 од Уредбата за оснивање самостојни републички органи на државната управа во областа на стопанството („Службен весник на НРМ“ бр. 7/53), ја донесувам следната

НАРЕДБА ЗА ЗАБРАНА ЛОВОТ НА ПАСТРМКА ВО ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО И РЕКАТА ЦРНИ ДРИМ

1. Сезабранува ловот на пастрмката во Охридското Езеро и реката Црни Дрим во времето од 1.I.1954 до 16.I.1954 година.

2. По исклучок може да се лови во реката Црни Дрим пастрмка од 8.I.1954 година, со тоа да уловената пастрмка не смее да се стави во промет до 16.I.1954 година, а икратата да се предаде на мрестилиштето при Хидробилошкиот завод во Охрид.

3. Оваа наредба стапува на снага веднаш.
Број 1250
31 декември 1953 година
Скопје

Директор
на Управата за земјоделство,
Инж. К. Томевски, с.р.

7

На основа член 29 ст. 3 од Законот за избор и отповикување одборници на народните одбори Републичката изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ СОСТАВОТ НА ГРАДСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ГРАД СКОПЈЕ

I

Се разрешуваат од должност досегашните членови на Градската изборна комисија за град Скопје и наместо нив се именуваат:

1. За претседател Ѓорѓевиќ Предраг, претседател на Околискиот суд во Скопје;
за заменик на претседателот Арсеновски Павле, судија на Околискиот суд во Скопје.
2. За секретар Спасовски Александар, службеник од Скопје;

за заменик на секретарот Томовски Живоко, службеник од Скопје.

3. За членови:

Попантовска Христина, а за нејзин заменик Гавриловски Петар, обата службеници од Скопје;

Чемерски Ангел, и за негов заменик Мемед Шакир, обата службеници од Скопје; и

Трајковски Славе, а за негов заменик Стојанова Славјанка, обата службеници од Скопје.

II

Ова решение да се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а влегува во сила веднаш.

Број 8
9. јануари 1954 година
Скопје

Републичка изборна комисија

Секретар,
П. Д. Корабар, с.р.

Претседател,
А. Грунче, с.р.

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 17029 од 28-XI-1953 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Дојчинов Марко, ученик во Средно медицинското училиште — Скопје, роден на 21-XI-1934 год. во село Катланово — Скопска околија, од родители: татко Дојчинов Насе и мајка Пандора, така да во иднина фамилијарното му име ќе гласи Ангеловски.

Согласно чл. 21, ст. 2 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решение бр. 14934 од 28-X-1953 година, ја одобри промената на роденото име на Зволу Велика, студент, од гр. Битола, родена на ден 20-VII-1924 година во гр. Битола, од родители: татко Зволу Матеја и мајка Зволу, родена Пантева Елпиники, така да во иднина роденото име ќе и гласи Алики.

Согласно чл. 21, ст. 2 од Законот за лични имиња оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Слободанка Николова Губа, по татко Кузманова Димитриевиќ, од Скопје, ул. „Иво Рибар Јола“ бр. 42, подаде тужба за развод на бракот против мажот и Никола Губа, бив. од Скопје.

Видејќи тужениот Никола Губа е во неизвесност и со непознато местожителство, согласно уверението потврдено пред Административната постава на I-први реон — Скопје, бр. 227/53, се по-

викува во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по службена должност му го одредува за застапник адвокатот Јордан П. Стојанов, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, бр. Г. 1312/53.

ОКРУЖЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Зибери Реџеп од с. Здуње — Гостиварско, подаде тужба за развод на бракот против жена си Муесера Зубери, родена Ковачевиќ, од с. Дубочац Дервента — НР Босна и Херцеговина

Се поканува тужената Муесера Зубери, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по службена должност ќе и одреди застапник со кого ќе се ликвидира делото.

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 235/53.

Ибраими Реџеп, земјоделец од с. Сенокос — Гостиварско, подаде тужба за развод на бракот против жена си Ештрефа Реџеп Ибраими, по татко Дупанозиќ, од истото село, а сега во неизвесност.

Бидејќи тужената Ештрефа Реџеп Ибраими е во неизвесност и со непознато местожителство, се повикува во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судот по службена должност ќе му одреди застапник и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Гостивар, Г. бр. 451/53.

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

При овој суд покрената е постапка за прогласување за неважна изгубената полиса, издадена од Друштвото „Росија Фенсиер“ — Скопје, за осигурување на животот на лицето Хаџи Трајко Димитров, од Скопје, под пол. бр. 11034.

Се повикува секој оној кој ја притежава истата по ма кој било основ да јави на овој суд, или стави приговор против поништувањето и во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно по истекот на горниот рок полисата ќе се прогласи за поништена.

Од Околинскиот суд во Скопје, Р. бр. 2861/53.

При овој суд е покрената постапка за одземање на родителско право на Васил Андонов Трпинов, родом од Битола, со последно место на живеење во с. Драчево — Скопска околина, а сега со непознато местожителство.

Се поканува лицето Васил Андонов Трпинов, како и секој оној што знае нешто за него, да јави на овој суд или на поставениот старател Петар Тодоровски, од Скопје, ул. „68“ бр. 12, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно судот ќе донесе решение за одземање на родителското право.

Од Околинскиот суд во Скопје, Р. бр. 1812/53.

ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

При овој суд се води оставинска постапка по оставината на пок. Фотир Стамев Стојановски, бив. од с. Лешница — Гостиварско, кој е умрен през 1947 година и после својата смрт го оставил покрај другите наследници и наследникот Јанко Фотиров Стојановски, сега во СССР — Одеса без поблиска адреса. Бидејќи спомениот Јанко е со непозната адреса се повикува во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“, да се јави лично или преку полномошник. Во противно оставината ќе се расправи во негово отсуство со определен старател.

Од Околинскиот суд во Гостивар, О. бр. 59/49.

ОКОЛИСКИ СУД ВО ОХРИД

При овој суд покрената е постапка за прогласување за неважна изгубената осигурителна полиса бр. 118528 од 1.IV.1949 година за осигурување животот на лицето Костадиновски Неделков Софе, од Охрид.

Се повикува секој оној кој ја притежава истата по ма кој бил основ да јави на овој суд, или стави приговор против поништувањето и во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно по истекот на горниот рок полисата ќе се прогласи за поништена.

Од Околинскиот суд во Охрид, Р. бр. 370/52.

(72)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 22775 од 31.VIII.1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 119, рег. бр. 1, претпријатието под фирма: Градско народно претпријатие за лебопекство „Исхрана“, со седиште во Битола.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 213 од 22.VIII.1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: производство на леб, разни гецива и нивната продажба, како и вршење на пекарски услуги.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Киро Михаиловски, во границите на овластувањето.

Бр. 22775/53 од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битола.

(233)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина — Битола бр. 22968 од 3.IX.1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 121, рег. бр. 1, претпријатието под фирма: Градско народно претпријатие за лебопекство „Хигиена“, со седиште во Битола.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина — Битола, бр. 21343 од 22.VIII.1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: производство на леб и разни пецива и нивната продажба, како и вршење на пекарски услуги.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Левко Митревски, во границите на овластувањето.

Бр. 22968/53 од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Битсла. (235)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 8593 од 5.XI.1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 57, рег. бр. 37, претпријатието под фирма: Државно водостопанство за Овчеполска околија, со седиште во Штип.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 8079 од 15.X.1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: да изведува објекти за потребите на водостопанството, да наплатува за користењето на водата.

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот Митко Зафиров и касиерот Никола И. Панев, во границите на овластувањето.

Бр. 8593/53 од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија. (261)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околија бр. 14835 од 28-IX-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 40, рег. бр. 40, претпријатието под фирма: Земјоделско претпријатие „Гоце Делчев“, со седиште во с. Добрушево.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Битолска околија бр. 1339 од 27-VIII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: производство и продажба на земјоделски и сточарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Ѓорѓи Ѓуровски, во границите на овластувањето.

Бр. 14835/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околија. (270)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 8411 од 14-XII-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 5, рег. бр. 5, претпријатието под фирма: Државно земјоделско стопанство „Мише Ефтим“, со седиште во Крушево.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 2324 од 3-IV-1952 година.

Предмет на работата на претпријатието е: производство и реализација на земјоделски и сточарски производи.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Тома Ангелески, во границите на овластувањето.

Бр. 8411/53 од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија.

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 16562

од 5-XII-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 25, рег. бр. 25, претпријатието под фирма: Претпријатие за обработка на тутун, со седиште во Крушево.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 11922 од 28-VIII-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: откуп, преработка и продажба на тутун.

Фирмата ќе ја потпишуваат директорот Христо П. Кузмановски, Бранко Ристески и Слободан Хр. Јанакиески, во границите на овластувањето.

Бр. 16562/53 од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија.

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 16450 од 19-X-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 23, рег. бр. 23, претпријатието под фирма: Лозарско претпријатие „Пелагонија“, со седиште во с. Канатларци.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Прилепска околија бр. 14424 од 19-X-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: обработка на лозови плантажи.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Ице Ацевски, во границите на овластувањето.

Бр. 16450/53 од Советот за стопанство на НО на Прилепска околија.

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 8949 од 19-XI-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 59, рег. бр. 39, претпријатието под фирма: Државно земјоделско лозарско сточарско стопанство „Канда“, со седиште во Свети Николе.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 8229 од 12-X-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: одгледување земјоделски, градинарски и лозарски култури; одгледување на стока и производство на сточни производи.

Фирмата ќе ја потпишуваат директорот Наско Тодоров, книговодителот Крум Миладиновски и комерцијалистот Блажо Стојковски, во границите на овластувањето.

Бр. 8949/53 од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија.

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Со решение бр. 13691 од 16-X-1953 година на Народниот одбор на Тиввешка околија Душан Јанушев е назначен за директор на Државното земјоделско стопанство „Грозд“, с. Дубрава, и од 16-X-1953 година има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Јован Стојанов и од 16-X-1953 година му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Бр. 13691/53 од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија. (262)

Со решение на Народниот одбор на Тиквешка околија бр. 8157 од 16-X-1953 година е сменета фирмата на Обрасцовото стопанство „Тиквеш“, со седиште во Д. Капија, и во иднина ќе се води под фирма: Лозарско претпријатие — Д. Капија.

Бр. 8157/53 од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија.

Со решение бр. 13073 од 23-XI-1953 година на Народниот одбор на Градската општина — Т. Велес Ангел Митев е назначен за директор на Претпријатието за метални производи „Браќа Кошулчеви“, со седиште во Т. Велес, и од 5-X-1953 година има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Методи Дамниевски и од 5-X-1953 година му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Бр. 13073/53 од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Т. Велес.

Со решение бр. 2233 од 28-III-1953 година на Народниот одбор на Дебарска околија Перо Јанкуловски е назначен за директор на Градежното претпријатие „Кораб“, со седиште во Деоар, и од 1-IV-1953 година му престанува правото да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Трајче Стефановски и од 1-IV-1953 година му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска околија, бр. 4216 од 7-VII-1953 година.

Со решение бр. 15101 од 20-XI-1953 година на Народниот одбор на Градската општина — Т. Велес Борис Танев е назначен за директор на Претпријатието „Овче Поле“, со седиште во Т. Велес, и од 2-XI-1953 година има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Ангел Саздов и од 2-XI-1953 година му престанува правото да ја потпишува фирмата.

Бр. 15101/53 од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Т. Велес.

РЕГИСТРАЦИЈА НА УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 8045 од 14.X.1953 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање под рег. бр. 19, установата под назив: Околиски овоштен расадник „Чировец“, со седиште во Св. Николе.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Овчеполска околија бр. 7387 од 22.IX.1953 година.

Предмет на работата на установата е: одгледување на овошни садници.

Установата ќе ја потпишува управникот Лазо К. Гочевски, во границите на овластувањето.

Бр. 8045/53 од Советот за стопанство на НО на Овчеполска околија. (259)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Скопска околија на страна 156 е запишана Општата земјоделска задруга „Скопска Црна Гора“, со седиште во с. Мирковци.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 20-IX-1953 година. Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Спасо Илиов Шишковски и членот Стоилков Миланов Маринковиќ.

Од Советот за стопанство на НО на Скопска околија, бр. 7623 од 30-IX-1953 година. (190)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Тиквешка околија на страна 546, рег. бр. 3 е запишана Општата земјоделска задруга „Дудица“ со седиште во с. Кснопиште.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 25-IX-1953 година. Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат управникот Атанас Камчев, благајникот Костадин Јанков и книговодителот Ѓорѓи Јанчев.

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија, бр. 13388 од 7-X-1953 година

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Тиквешка околија на страна 7—8, рег. бр. 4 е запишана Работната земјоделска задруга „Напредок“, со седиште во с. Војшанци.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 24-IX-1953 година. Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Костадин Димитров и членовите Ристо Мишов и Пено Минов.

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија, бр. 12898 од 7-X-1953 година. (193)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Тиквешка околија на страна 9—10, рег. бр. 5 е запишана Општата земјоделска задруга „Димката Габерот“, со седиште во с. Ваташа.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 8-VIII-1953 година. Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Ангел Арсов и членовите Кољо Крстев и Ефтим Стојанов.

Од Советот за стопанство на НО на Тиквешка околија, бр. 13423 од 16.X-1953 година. (201)

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Кочанска околија на страна 73, рег. бр. 73, е запишана Општата земјоделска задруга „Илинден“, со седиште во с. Зрновци.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 2.X.1953 година.

Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Стојмен Симеонов Дејанов, комерцијалистот Никола Михаилов и членот Гоко К. Михаилов.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, бр. 9062 од 13.X.1953 година.

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Кочанска околија на страна 74, рег. бр. 74, е запишана Општата земјоделска задруга „Задругар“, со седиште во с. Виница.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 18.VIII.1953 година.

Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат управникот Славчо С. Захариов, касиерот Стојан Борисов Крчев и комерцијалистот Васко Зафировски.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија, бр. 8895 од 14.X.1953 година.

Во регистарот на задружните организации на Народниот одбор на Градската општина — Титов Велес на страна 2, рег. бр. 2, е запишана Кондурациската задруга „Пролетер“, со седиште во Титов Велес.

Задругата е основана на оснивачкото собрание од 17.X.1953 година.

Предмет на работата на Задругата и обврските на задругарите се предвидени со правилата на Задругата.

Задругата ќе ја претставуваат, застапуваат и потпишуваат претседателот Атанас Николов Лукаров и членовите Благој Тодоров Лутков и Кочо Петров Црнов.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Титов Велес, бр. 15397 од 24.XI.1953 година.

РЕГИСТАР НА ТРГОВСКИ ПРОДАВНИЦИ

Во регистарот на продавниците е запишана на страна 46, рег. бр. 1, продавницата на кожа и кожни прибор „Гоце Делчев“, со седиште во Штип, на Фабриката за кожи и туткал „Гоце Делчев“ — Скопје.

Предмет на работата на продавницата е: продажба на кожа и кожни прибор; кожни туткал, табачка волна, разни кондурациски материјал и горна кожа.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Штип, бр. 7695 од 11.IX.1953 год. (266)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Работничка нова книшка сер. „Е“ бр. 012883, издадена од Градското претпријатие „Дебарце — Скопје на Радмила М. Милановиќ — Скопје (15)

Диплома за завршена железничка индустриска школа во Скопје на Киро Н. Ивчев — Титов Велес. (16)

Свидетелство бр. 310/23.IX-1950 год. за положен калфински испит по шивачки занает, издадено од ГНО — Скопје на Миновски Стево — Скопје. (17)

Шоферска книшка на Благој Тодоров Ефтимов, шофер при Претпријатието за обработка на тутун — Т. Велес. (45)

Диплома за завршена ПОШ трета класа во 1948 година, издадена од ПОШ — Сараево на Живоин Димитриев Богоевски, ул. „Питу Гулев“ бр. 19 — Охрид. (90)

Свидетелство за завршен трети клас гимназија, издадено од Гимназијата во Струмица през 1949 година на Живоин Димитров Богоевски — Охрид (91)

Работничка книшка, издадена од Претпријатието за кожни производи „Колектив“ — Скопје на Благоја Д. Јанакиевски — Скопје. (92)

Диплома за положен калфински испит-браварски занает-издадена од ГНО — Скопје на Адем Лутви Целал — Скопје. (93)

Кредитно писмо бр. 57/31.VII-1953 година, издадено од ВТП — Скопје на 7.000 динари на име Студен Милица — Скопје. (94)

Индекс бр. 3024, издаден од Филозофскиот факултет, во Скопје на Александар Соколов — Скопје. (109)

Возачка исправа бр. 367, издадена од Сообраќајниот одсек — Скопје на Коце С. Ивановски — Скопје. (111)

Исправа бр. 32 за лекување на членовите на фамилиите на активните офицери, издадена од ВП 6396 — Скопје, на име мајор Белиќ Живота, ВП 6396 — Скопје, а се однесува на корисникот Белиќ Горан. (129)

Дозвола за држење и носење на оружје бр. 224, издадена од СВР — Струмица на Рифат Амедов, с. Еднокукево — Струмичко. (49)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 7870, серија бр. 0231873, издадена од СВР — Охрид на Јорданка Василева Андрееска, ул. „473“ бр. 16 — Скопје. (2784)

Лична карта рег. бр. 24912, серија бр. 0684391 издадена од СВР — Тетово на Мирко З. Пауновски, ул. „Солунска“ бр. 19 — Тетово. (2770)

Лична карта рег. бр. 622, серија бр. 0633132, издадена од СВР — Крива Паланка на Анастас Стојчев Јевановски, с. Вржогрнце — Кривопаланничко. (2771)

Лична карта рег. бр. 19301, серија бр. 0715911, издадена од СВР — Гостивар на Сали Незирова Салии, с. Падалиште — Гостиварско. (2772)

Лична карта рег. бр. 15289, серија бр. 0500925, издадена од СВР — Кавадарци на Ристо Методијев Лазов, Неготино — Тиквешко. (2773)

Лична карта рег. бр. 3819, издадена од ПВР — Струмица на Абдул Јајов Еминов, с. Оравица — Струмичко. (2774)

Лична карта рег. бр. 16897, издадена од СВР — Прилеп на Стеван Попоски, с. Зашле — Прилепско. (2775)

Лична карта рег. бр. 9822, серија бр. 0350332, издадена од ОВР — Титов Велес на Александар Ангелов Ставревски, с. Ново Село — Титоввелешко.

ЛИКВИДАЦИИ

На основа решението на Народниот одбор на Градската општина — Т. Велес бр. 15683 од 3.XII.1953 година, Градското трговско претпријатие „Робна кука“ со седиште во Т. Велес, од 10 декември 1953 година е ставено во ликвидација.

Се повикуваат сите должници и поверители на претпријатието да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија. (269)

На основа решението на Народниот одбор на Градската општина — Титов Велес бр. 15683 од 3.XII.1953 година, Градското трговско претпријатие „Вардар“, со седиште во Т. Велес, од 11.XII.1953 година е ставено во ликвидација.

Се повикуваат сите должници и поверители на претпријатието да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија (271)

На основа решението донесено на вонредното собрание на Кондурациската производителна задруга „Нвв век“, со седиште во Струмица, на ден 30.X.1953 година, Задругата е ставена во ликвидација.

Се повикуваат сите должници и поверители на Задругата да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот рок Ликвидационата комисија нема да признава никакви побарувања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија (1)

ЛИЦИТАЦИЈА

ЕЛЕКТРИЧНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СКОПЈЕ“ ВО СКОПЈЕ

Ќе одржи

ОФЕРТАЛНА ЛИЦИТАЦИЈА

за изведување на следните објекти:

1. Доградување и монтажа на 110 KV-от далекувод ХЕ Маврово (Вруток) — Јегуновци.
2. Изградување и монтажа на 110 KV-от далекувод Јегуновци—Скопје.
3. Монтажа на 35 KV-от построение на ТС 110/35 KV — Скопје.
4. Монтажа на трафостаницата 35/10 KV Скопје „Запад“.
5. Монтажа на трафостаницата 35/10 KV Скопје „Југ“.
6. Монтажа на заштитните водови на далекуводот 110 KV Скопје—Ген. Јанковиќ.
7. Монтажа на заштитните водови на далекуводот 110 KV Скопје—Ергеле.
8. Монтажа на далекуводот 35 KV ТЕ Мацари —ТС Скопје „Усје“.

Заинтересираните треба да ги поднесат своите понуди до 10 февруари 1954 година. Условите и елаборатите, со предметот, можат да се видат секој работен ден во канцеларијата на Техничкото одделение на Претпријатието.

Од Електричното претпријатие „Скопје“,
ул. „Загребачка“ бр. 29.

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|---|
| 1. Решение за свикнување Народното собрание на Народна Република Македонија на втора седница | 1 |
| 2. Одлука за даночните стопи на данокот на доход за 1953 година | 1 |
| 3. Решение за продолжување работата на Хидробилошкиот завод во Охрид | 1 |
| 4. Одлука за применување на планските инструменти за 1954 година | 2 |
| 5. Наредба за забрана ловот на Белвица во Охридското Езеро | 2 |
| 6. Наредба за забрана ловот на Пастрмка во Охридското Езеро и реката Црн Дрим | 3 |
| 7. Решение за изменување составот на Градската изборна комисија за град Скопје | 3 |